

ЌЕ ПОНУДИ ЛИ НОВИОТ ИЗБОРЕН ЗАКОНИК ФЕР ИЗБОРИ ВО МАКЕДОНИЈА?



БУЧКОВСКИ ДА ЈА ДЕИЗОЛИРА ДПА

прашање, треба ли да имаме предвремени избори или, пак, треба да го чекаме редовниот термин на одржување, закажан за на есен.

Сите овие прашања, како и многу други кои ќе се јават во текот на вториот, третиот... круг на преговори на премиерот Бучковски, со лидерите на останатите политички партии, ќе мора да бидат разрешени. Колку побрзо толку подобро. Но, по сè изгледа, тоа ќе оди тешко, пред сè, поради разногласието меѓу правно-политичките експертски тимови, за повеќе одделни прашања. Сепак, иако никој не очекуваше

Дали навистина постојат граѓани, освен оние кои припаѓаат на некоја политичка партија, кои веруваат во партиските приказни, дека некој сè уште го слуша нивниот глас?

Анкетите кои речиси секојдневно се прават говорат дека разочараноста на населението е толку големо што речиси и не постои можност на следните избори партиите да излезат со веќе проверените изборни лаги, кои граѓаните ги голтаат на секои избори.



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, речиси во пресрет на идните парламентарни избори ги почна преговорите со политичките партии, и со оние од власта и со оние од опозицијата, за донесувањето на новиот Изборен законик кој овој пат, по добивањето на статусот кандидат земја-членка за Европската унија, мора да биде

донесен според европското законодавство. Тоа за нас, по сè изгледа, е повеќе од тешко, не поради фактот што немаме доволно правни експерти во земјава, туку затоа што од сите реформи кои помалку или повеќе досегашните влади ги направија во министерствата, единствено министерство во кое нема Р од реформи е Министерството за правда. Токму затоа под-

ПАРТИ ДА ГО СЛ

готовката на новиот Изборен законик оди многу тешко.

Од друга страна, пак, ако се суди според досегашниот турнус преговори, кои Бучковски ги направи со релевантните политички партии во земјава, може да се заклучи дека не одат така лесно ниту преговорите со партиите, кои всушност со свои предлози треба да учествуваат во подготовката на Изборниот законик. Пред сè, поради тоа што, според досега искажаното, поголем дел од партиите имаат сосема различна замисла за тоа како треба да изгледа новото изборно законодавство. Почнувајќи од тоа кој треба да го именува претседателот на Државната изборна комисија, потоа дали претседателот и заменик-претседателот на Републичката изборна комисија, како и членовите на ДИК, треба да бидат од редот на судиите, дали треба да имаме мнозински или пропорционален систем на гласање, па сè до најгорливото

уште при првиот круг средби да се најде компромис меѓу владините и опозиционите партии за сите прашања од изборната регулатива, останува впечатокот дека изборните правила ќе се дефинираат уште долго. На тоа најмногу упатува оваа прва средба на премиерот Бучковски, со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, се разбира, заедно со нивните коалициони партнери, која помина повеќе во знакот на политиката, отколку во сферата на она што беше приоритетно-решавање, односно дефинирање на изборните правила. Ништо поразлична не беше и средбата на Бучковски со првите луѓе на Демократската партија на Албанците, Арбен Џафери и

- ИМА



ГРУЕВСКИ СО ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Мендух Тачи, кои отворено хиперинфлација на закони,
му порачаа: "Ние не сме за туку за нивно почитување".

БУЧКО БАРА ЕКОНОМСКИ ЧУДА?

Владејачката СДСМ откако, како што вели самиот лидер Владо Бучковски, Република Македонија ги затвори сите политички прашања, во наредниот период ќе се посвети исклучително на економските проблеми во земјава, кои се најголеми. Според Бучковски, во наредниот период би требало да дојдат долго очекуваните странски инвестиции.

Ваквите констатации на премиерот од страна на опозицијата се оценети како популистички, пред сè, поради фактот што периодот до изборите е премногу мал за да може во земјава да се случи економско чудо!

ИТЕ ОДЛУЧИЈА УШААТ НАРОДОТ



ВЛАДИНАТА КОАЛИЦИЈА ПОДГОТВЕНА ЗА ПРЕГОВОРИ СО ОПОЗИЦИЈАТА

ЛИЦИТАЦИЈА НА ДАТУМИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ!

Лидерите на политичките партии по средбата со премиерот Бучковски, изјавија дека зборувале за изготвувањето на новиот Изборен законик. Сепак, премногу е јасно дека на средбите повеќе се говорело на политички теми, отколку за новото изборно законодавство. За тоа најдобар показател е средбата на Бучковски со двоецот Џафери-Тачи, кои го натераа премиерот да дојде на нивен независен терен и да разговара со нив. Бучковски со оваа средба всушност имаше намера да ја извади

ЛИ КОЈ ДА ГИ СЛУШНЕ?

ДПА од изолација, а и да го убеди Џафери јавно политички да се ангажира. Фит-бекот за Бучковски е половичен. Џафери прифаќа да разговара, но не се враќа во Собранието. Не му е интересно. Поинтересно му е да зборува за Рамковниот договор и за она што е постигнато досега.

За другите партии со кои Бучковски разговараше, пак, најважно било изборите да се одржеле во фер и демократска атмосфера, и да немало нерегуларности. За тоа велат била потребна само добра политичка волја.

Сепак, од првиот круг средби на премиерот на Република Македонија со лидерите на релевантните политички партии, едно е јасно. Република Македонија ќе има предвремени избори. Останува да се утврди датумот на одржувањето.

И покрај тоа што генерално партиите искажаа согласност идните парламентарни избори да се одржат во јуни, сепак ВМРО-ДПМНЕ на последната средба со премиерот Бучковски излезе со нови дати за изборите, и тоа во март и април. Односно 19 и 26 март, и 2, 9 и 16 април. Одговор за оваа понуда од страна на опозицијата, зад која покрај Груевски како лидер на најголемата опозициона партија, стојат и лидерите на ЛП, ЗНП и СП, Стојан Андов, Марјан Горчев и Љубисав Иванов-Синго, од власта сè уште нема. Датумот за изборите допрва ќе се утврдува. Но, едно е јасно, тие ќе бидат предвремени, на што укажуваат и последните слушавања на политичката сцена.

Имено, со стартот на новата година почнаа и активностите на политичките партии. Речиси сите до една почнаа сериозни реконструкции во своите партиски тела, а лидерите на партиите, како никогаш досега, толку често не ги посетувале и најмалите градови и села во земјава, во кои имаат свои ограноци. Тоа говори за фактот дека изборната кампања е почната, а периодот пред избори е најдобар за политичките партии да му се доближат на

обичниот граѓанин, од кој всушност и се очекува да ја донесе победата за некоја од коалициите. Најдалеку во оваа приказна очигледно отиде ЛДП, која промовираше дури и предизборен слоган, со кој ќе се служи во оваа предизборна година, додека ги посетува селата и градовите низ Македонија. Слоганот гласи "Како сте? ЛДП, го слуша вашиот глас!"



ПЕНОВ ПРАШУВА - КАКО СМЕ?

ГО СЛУША ЛИ НЕКОЈ ГЛАСОТ НА НАРОДОТ?

Токму затоа се поставува и прашањето: Дали навистина постојат граѓани, освен оние кои ѝ припаѓаат на некоја политичка партија, а кои веруваат во партиските приказни дека некој сè уште го слуша нивниот глас?

Анкетите кои речиси секојдневно се прават по медиумите, но и во институциите задолжени за истражување на јавното мнение, говорат

дека разочараноста на населението во Република Македонија е толку големо, што речиси и не постои можност на следните избори партиите да излезат со веќе проверените изборни лаги, кои граѓаните ги голтаат на секои избори.

Но, што тогаш ќе содржат изборните програми?

Ова прашање за поголе-

може да звучи исклучително како потценување на граѓанската свест, односно потврдување на тезата дека политичките партии се сеќаваат на него само пред избори.

Затоа, особено за овие избори, кога политичката сцена е драстично променета, и кога не може реално да се очекува апсолутен победник, но и кога обичниот граѓанин дефинитивно сфати дека нема ништо од вработувањето на барем еден од секое семејство, подготовката на изборните програми на политичките партии ќе биде дополнително тешко. Тие веќе не ќе можат да излегуваат со политички и со економски програми, во кои буквално ќе биде ставено сè и сешто, иако сосема свесни дека ниту 10 отсто од тоа не може да биде реализирано, откако ќе се освои власта. Народот едноставно веќе не верува во тоа. Напротив, верува во својата сурова реалност, во која секојдневно се соочува со голата егзистенција, беспарицата и економската немоќ.

Политичките партии, и оние од власта и оние од опозицијата, длабоко во себе свесни за овој непобитен факт, како што неофицијално дознаваме, имаат намера своите програми да ги централизираат исклучително на најболната точка - економијата. Токму затоа, не случајно во последниот период лидерите речиси на сите политички субјекти говорат за отворање на пазарите, наплив на странски инвестиции и отворање производствени објекти.

Економијата се чини дека ќе биде главната оска околу која ќе се движат дискусиите за време на изборите, не само поради лошата економска состојба, туку и поради фактот што по охридскиот Рамковен договор, донесувањето на сите закони кои произлегоа од него, како и по добивањето статус кандидат земја-членка за Европската унија, Република Македонија всушност ги затвори сите поголеми политички прашања во земјава. Остана да се лцитира со економијата.

ДУИ СО ЕВРА САКА МАКЕДОНИЈА ДА ЈА ВНЕСЕ ВО ЕУ!

Дека економската програма ќе биде најприоритетна за политичките партии за претстојните парламентарни избори, говори и фактот што дури и една албанска партија има намера да се централизира исклучително на тоа. Ова засега претставува изненадување, ако се има предвид дека албанските партии во Македонија во своите програми досега исклучително говорела само за политичките барања на Албанците во Македонија.

Станува збор за ДУИ, која како почетна скала во економијата, има намера да предложи Република Македонија да ја промени својата валута од денар во евро. Според нив, така ќе сме чувствувале дека веќе сме во ЕУ!